

Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 6, став 1 од Законот за социјална заштита (Сл.весник на РМ-бр.21/06), Советот на Општина Свети Николе на 59 седницата одржана на 30.11.2020 година, донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе
во областа на социјалната заштита за 2021 година

I. ВОВЕД

Основната цел на Програма за социјална заштита е развој на интегрален, транспарентен и одржлив и ефективен систем на социјална заштита кој ќе обезбеди достапни, ефикасни и квалитетни мерки и услуги креирани според потребите на корисниците кои живеат на територијата на Општина Свети Николе. Со оваа програма се регулира и поблиската соработка помеѓу централната власт претставувана од Министерството за труд и социјална политика и центрите за социјална работа, со локалната власт, на полето на социјалната заштита.

Програмата за социјална заштита се заснова на Законот за социјална заштита, Програмата за остварување на социјалната заштита, како и други закони и подзаконски акти кои се однесуваат на социјалната заштита, но и надлежностите дадени на општините со Законот за локалната самоуправа и Статутот на Општината Свети Николе, со кои се уредени правата од областа на социјалната заштита.

II. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се :

- ☒ Обезбедување активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита;
- ☒ Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
- ☒ Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
- ☒ Подобрување на стандардот на граѓаните;
- ☒ Создавање услови за поквалитетни услуги на децата од предучилишна возраст;
- ☒ Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби.

III. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита ќе бидат

насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма.

Целни групи со оваа програма се опфатени: социјално загрозени и исклучени граѓани, жени, стари и изнемоштени лица, ран детски развој, социјална заштита на лица со посебни потреби, жртви на трговија со луѓе, жртви на семејно насилство.

Активности кои се опфатени со оваа програма се:

1. Еднократна и социјална парична помош

- ☞ Давање на финансиска помош на заболени жени и мажи (жители на општина Свети Николе) од малигни заболувања, како и на жени и мажи кои боледуваат од друг вид на заболувања.

Документи:

*Барање

*Лична карта за идентификација

*Трансакциона сметка

*Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање

*Медицински документи

- ☞ Доделување на еднократна парична помош за жени и мажи - жители на општина Свети Николе

Еднократна парична помош ќе се доделува на следните корисници:

1. самохрани родители – жени и мажи;
2. жени и мажи жртви на семејно насилство;
3. лица со посебни потреби – жени и мажи, како и на нивните семејства;
4. семејства во кои не работи ниту еден член;
5. семејства во кои работи само еден член од семејството;
6. семејства настрадани од елементарни непогоди (пожари, поплави).

Документи:

*Барање

*Лична карта за идентификација

*Трансакциона сметка

*Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање

**Решение или потврда за социјалната положба од надлежна институција (се однесува за од 1 до 5)

*** За бта точка, најпрвин се доставува Барање за да Комисија за проценка на штети излезе на увид, по увидот од терен, се доставуваат и: записник од Полиција, потврда од ТППЕ Свети Николе, лична карта и трансакциона сметка.

Во текот на 2021 година ќе се води родово поделена статистика врз основа на поднесените барања за доделување на еднократната парична помош со цел да се утврди користење на средствата од буџетот од страна на мажи и жени во општината.

- ☞ Доделување на парични средства за новородено дете на мајката или таткото -

жители на општина Свети Николе

Документи:

* Барање

* Лична карта за идентификација

* Извод на матична книга на родените како доказ за оставување на право на финансиски средства по овој основ

* Извод од матична книга на венчани (доколку се венчани родителите)

* Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање

* Трансакциска сметка

☞ Доделување на парични средства за стари изнемоштени лица – жени и мажи

* Барање

* Лична карта за идентификација

* Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање

* Трансакциска сметка

* Чек од пензија

* Медицински документи

☞ Доделување на парични средства самохрани родители

* Барање

* Лична карта за идентификација

* Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање

* Трансакциска сметка

* Чек од пензија

* Доказ од факултет дека детето е редовен студент

* Доказ за семејно матријалната состојба

2. Поддршка за социјално ранливи и категории и новогодишни пакетчиња за децата од градинката

☞ Народна кујна со проширување на опфатот на корисници - жени и мажи од руралните средини.

За социјално загрозуени семејства, преку Народна кујна континуирано ќе се обезбедува топол оброк и за 2021 година.

☞ Социјални пакети по повод празнување на Свети Никола

Општина Свети Николе во континуитет доделува социјални пакети на социјално ранливи категории и лица од руралните средини.

☞ Божиќни подароци за социјално загрозуени семејства (жени и мажи)

Општина Свети Николе во континуитет доделува подароци на социјално загрозуените семејства.

☞ Новогодишни пакетчиња за децата во детската градинка

Општината во континуитет предвидува средства за новогодишни подароци за децата од градинката и заедно со програма од овие дечиња се одбележува почетокот на Новата година и Божиќните празници.

- Џ Социјални пакети за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди
Во случај на несреќи и елементарни непогоди, Општината секоја година предвидува средства за помош на семејствата зафатени од непогодите.

3. Лица со посебни потреби

- Џ Одбележување на 3-ти декември, Меѓународниот ден на лица со посебни потреби.
На 3-ти декември меѓународниот ден на лица со посебни потреби, Градоначалникот на Општина Свети Николе во континуитет ги посетува лицата кои престојуваат во Дневниот центар за лица со посебни потреби, за кој ден со подароци, коктел и програма подготвена од овие лица се одбележува денот.
- Џ Новогодишни подароци за лицата со посебни потреби
Општината во континуитет предвидува средства за новогодишни подароци за лицата со посебни потреби кои престојуваат во Дневниот центар и заедно со програма од овие лица се одбележува почетокот на Новата година и Божиќните празници.
- Џ Летен камп за лицата со посебни потреби.
Во континуитет, лицата со посебни потреби во месец Август престојуваат во детското одмаралиште во Стар Дојран со нивните родители
- Џ Превоз за лицата со посебни потреби, како и канцелариски материјал
За да се овозможи поголемо вклучување на лицата со посебни потреби во општественото живеење, Општината ќе обезбеди превоз за лицата за активности надвор од Дневниот центар. Со оваа активност ќе се обезбедат услови за вклучување и учество во културни активности на децата со посебни потреби кои ќе бидат во склад со наставната програма. Општината во континуитет предвидува средства и за канцелариски материјал за функционирање на Дневниот центар.

За сите погоре наведени активности следува табеларниот приказ на приходите и расходите за Буџет на Општина Свети Николе за 2021 година:

IV. ПРИХОДИ

Р.бр.	ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ	БУЏЕТ 2021
1	Средства обезбедени од блок дотации	26.000.000
2	Средства обезбедени од целодневен престој - самофинансирачки средства	12.097.000
3	Средства обезбедени од донации	288.000
4	Средства обезбедени од Буџетот на општина Свети Николе	3.212.000
ВКУПНО		41.597.000

V. РАСХОДИ

Р.бр.	Активности	Дотација 2021	Буџет на самофинансирачки активности 2021	Донација 2021	Буџет на Општина 2021	Вкупно
	Еднократна и социјална парична помош					1.250.000
1.	Доделување на еднократна парична помош за жени и мажи - жители на општина Свети Николе (социјално загрозени категории)				400.000	400.000
2.	Доделување на парични средства на самохрани родители				300.000	300.000
3.	Доделување на парични средства за новородено дете на мајката или таткото - жители на општина Свети Николе				400.000	400.000
4.	Доделување на парични средства на лица жртви на семејно насилство				100.000	100.000
5	Доделување на парични средства за стари изнемоштени лица – жени и мажи				50.000	50.000

	Поддршка за социјално ранливи и категории и новогодишни пакетчиња за децата од градинката					600.000
6	Социјални пакети по повод празнување на Свети Никола				300.000	300.000
7	Новогодишни пакетчиња за децата во детската градинка				200.000	200.000
8	Социјални пакети за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди				100.000	100.000
	Лица со посебни потреби					1.330.000
9	Одбележување на 3-ти декември, Меѓународниот ден на лица со посебни потреби				50.000	50.000
10	Новогодишни подароци за лицата со посебни потреби				50.000	50.000
11	Летен камп за лицата со посебни потреби				60.000	60.000
12	Работни средби со стручни лица и децата со аутизам заедно со нивните родители				30.000	30.000
13	Општо корисна работа (ангажирање на лица)-Договор со Агенција за вработување ,УНДП и Општина Свети Николе)			288.000	602.000	890.000
14	Други договорни услуги				250.000	250.000
	ВКУПНО ОД 1 ДО 14					3.180.000

	Трансферни средства					38.097.000
15.	Блок-дотации Детска градинка - плати	24.000.000				24.000.000
16.	Блок-дотации Детска градинка – материјални трошоци	2.000.000				2.000.000
17.	Расходи од самофинансирање – детска градинка		12.097.000			12.097.000
	Капитални инвестиции					120.000
18	Санација и адаптација на простор за детско одморалиште во Стар Дојран				120.000	120.000
	Доделување на парични средства на Здравствени институции					200.000
19	Доделување на средства на ЈЗУ "Здравен Дом" Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски"-Свети Николе за поефикасно справување со кризата со Ковид 19				200.000	200.000
	ВКУПНО	26.000.000	12.097.000	288.000	3.212.000	41.597.000

I. АКТИВНОСТИ И ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа програма ќе се финансираат од средствата на Министерството за труд и социјална политика и Буџетот на Општина Свети Николе предвидени за 2021 година.

- Поднесена е апликација до Министерство за труд и социјална политика во износ од 29.000.000 денари. Во текот на 2021 година Општина Свети Николе ќе прави напори да ја изгради детска градинка во с. Ерџелија .

При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Свети Николе ќе ги поддржи институциите и здруженијата на граѓани при реализирањето на проектите од социјалната сфера за обезбедување на финансиски средства и друга помош од:

- Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија;
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство.

VII. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебна ставка во Буџетот на Општината.

Дополнителни, проекти и активности ќе предлага Комисијата за општествени дејности и Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените при Советот на Општина Свети Николе.

VIII. АКТИВНОСТИ ПОДДРЖУВАНИ СО ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Во општина Свети Николе делуваат неколку здруженија на граѓани чија основна цел е социјализација и инклузија на социјално запуштени лица, стари и изнемоштени лица, маргинализирани групи и зависници од дроги и други наркотици. Општината Свети Николе ќе ги поддржи активностите на отворените дневни центри за згрижување и социјализација. Одбележувањето на денот на инвалидизираниите лица се случува во организација на Здружението на инвалиди на трудот и со Буџетот на Општина Свети Николе се предвидени во програмата K4 каде се наоѓаат сите невладини организации.

****ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ**

Други форми на активности, кои ќе бидат поддржани со средства од Буџетот на Општина Свети Николе се:

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага општината,
- организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на претставници на општината со потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита.

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Комисијата за општествени дејности го следи реализирањето на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели и активности.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Свети Николе.

Бр.0801- 950
30.11.2020 година

Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,

Кире Алексов